

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (3) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 мај 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Горан Наумовски со бр.УП2 09-78/22 од 5 мај 2022 година, против Решението со кое се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр.03-1361 од 29.03.2022 година на Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје СЕ ОДБИВА.
2. Решението со кое се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр.03-1361 од 29.03.2022 година на Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СЕ ПОТВРДУВА.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Горан Наумовски до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор бр.УП2 09-78/22 од 5 мај 2022 година, против Решението со кое се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр.03-1361 од 29.03.2022 година на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, (во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје).

Снабдување БЕ Скопје како првостепен орган во постапката донело Решението со кое се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр.03-1361 од 29.03.2022 година врз основа записнички утврдената состојба во просториите на потрошувачот.

Незадоволен од решението на Снабдување БЕ Скопје, именуваниот поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 16 мај 2022 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Решение со кое се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр. бр.03-1361 од 29.03.2022 година на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и
- Записник на измерени температури на воздухот составен на ден 1 март 2022 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 8 став (3) од Правилникот за утврдување на квалитетот на испорачаната топлинска енергија, корекција на варијабилниот дел од надоместокот за топлинска енергија се врши за периодот за кој ќе се утврди дека има некавалитетна испорака на топлинска енергија, а најмногу за една грејна сезона.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

УП2 09-78/22
30 мај 2022 година
Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**

Марко Бислимоски